

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 19

Вторник, 11 декември 2018 год.

www.sgrumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Комисија за општествени дејности при Советот на општина Струмица

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 340. Одлука за доделување на годишна награда и награда за животно дело “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” за 2018 година | 1 | 341. Одлука за доделување награди по распишаниот награден Конкурс за литературни творби(поезија), посветени на градот Струмица | 3 |
|---|---|---|---|

340.

Врз основа на член 10 од Статутот на Општина Струмица (“Службен гласник на Општина Струмица” број 5/06), и членовите 2, 4 и 37 од Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на Годишна општинска награда “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” (“Службен гласник на Општина Струмица” број 19/07,23/09,25/09), Комисијата за општествени дејности при Советот на Општина Струмица на седницата одржана на 29.11.2018 година, донесе

О д л у к а
за доделување на годишна награда “Свети Петнаесет Тивериополски
Свештеномаченици” и награда за животно дело на Општина
Струмица “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” за
2018 година

I

Годишната награда на Општина Струмица “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” за 2018 година како признание на Општина Струмица за посебни остварувања се доделува на:

1. **Сузана Мицева** – за особен придонес во областа на книжевност и новинарство
2. **Зоран Петков** – за особен придонес во областа на образование и наука
3. **Делчо Ѓорѓиев** – за особен придонес во областа на крводарителството и хуманоста
4. **Зоран Мазнејков** – за особен придонес во областа на музичката уметност
5. **Стојан Витанов** – за особен придонес во афирмација на општината надвор од границите
6. **Биљана Гунова** – за особен придонес во областа на образование и култура

II

Како општествено признание за вонредно значајни остварувања од посебен интерес на Општина Струмица и Република Македонија, постхумно се доделува наградата “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” за животно дело во 2018 година на:

Благој Истатов – за особен придонес во областа на спортот.

Наградата за животно дело се состои од диплома, плакета, бронзен медал и парични средства во износ од четири просечни нето плати исплатени во Република Македонија во претходната година.

Годишната награда на физички лица се состои од диплома, плакета и парични средства во износ од една просечна нето плата исплатена во Република Македонија во претходната година.

Наградата на правни лица се состои од диплома, плакета и бронзен медал.

III

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Струмица”

Бр. 08-8930/16
30.11.2018 год.
Струмица

Комисија за општествени дејности
при Совет на општина Струмица
Претседател,
Александар Ненчев с.р.

.....

341.

Комисијата за општествени дејности, при Советот на општина Струмица, на ден 30.11.2018 година донесе

О д л у к а
за доделување награди по распишаниот
награден Конкурс за литературни творби (поезија),
посветени на градот Струмица

Член 1

Наградите се доделуваат во три категории и тоа:

Во категорија- основни училишта;

Во категорија – средни училишта;

Во категорија – возрасни творци.

Наградите во категорија основни училишта и категорија-средни училишта се диплома - материјални во книги, а наградите во категорија – возрасни творци се диплома и парични средства и тоа:

Прва награда во категорија возрасни творци 6000 денари;

Втора награда во категорија возрасни творци 4000 денари; и

Трета награда во категорија возрасни творци 2000 денари.

I

Во категоријата – основни училишта од 6-9 одд.

Со прва награда се наградува: **Ивана Милева** ученичка од 6 одделение во ООУ „Видое Подгорец“ - Струмица.

Со втора награда се наградува: **Тиме Крстев** ученик од 9 одделение во ООУ „Видое Подгорец“-Струмица.

Со трета награда се наградува: **Дијана Георгиева** ученичка од 8 одделение во ООУ „Гоце Делчев“ с.Вељуса.

II

Во категоријата – средни училишта

Со прва награда: **Александра Атанасова** ученичка од 2 година во СОУ „Јане Сандански“-Струмица.

III

Во категоријата – возрасни творци

Со прва награда: Емилија Карафилоска од Охрид

Со втора награда: Наташа Цонева Лазаревска, професор
ООУ „Никола Вапцаров“ - Струмица.

Со трета награда: Славица Цветкова од Кочани.

Член 2

Наградите ќе се доделат во Локалната установа библиотека „Благој
Јанков Мучето“ Струмица.

Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Струмица” .

Бр. 08-8930/17
30.11.2018 год.
Струмица

Комисија за општествени дејности
при Совет на општина Струмица
Претседател,
Александар Ненчев с.р.